

# Почнува муслиманскиот месец на постот Рамазан

Исламскиот свет, почнувајќи од денес 13 април, 2021 во текот на еден месец ќе го одбележи муслиманскиот месец на постот Рамазан кој е познат и како Султан на 11'те месеци и се оценува како месец на спокојството и берикетот.

Рамазан е месец на задолжителен пост за сите полнолетни,здрави муслимани, а не е задолжителен за тие кои се на пат , болни, родилки или бремени жени и деца.

Постот подразбира воздржување од храна и пиење, но и лоши мисли и дела од изгрејсонце до зајдисонце.

Месеот Рамазан е деветти месец од исламскиот календар што некогаш има 29 , а некогаш 30 дена.Постот Рамазан е најголема верска обврска и еден вид на издржливост, сила на волја и верба.Постот е исто така можност да се покаже солидарност со оние кои се жедни и гладни поради сиромаштија, не по своја волја.

За првиот суфур (сахур) ќе се станува ноќва, а утре вечер ќе се отвори постот (оруџот) со првиот ифтар (ифтарската вечера).

Исто како и минатата година и оваа година муслиманскиот месец на постот Рамазан ќе помине под сенката на епидемијата на новиот тип коронавирус (Ковид-19).

Намазите теравија поради преземните мерки во борбата против епидемијата, наместо во џамиите ќе се клањаат дома.

Светата муслиманска книга Куран-и Керим почнала да се објавува во овој месец, поради што месеот Рамазан се нарекува и месец на Куранот.

Муслиманите припадници на исламската религија за да ја добијат милоста на Севишниот, во текот на денот, од изгрејсонце до зајдисонце ќе постат, нема да јадат и да конзумираат ништо.

По домовите ќе се подготвуваат ифтарски вечери на крајот на постот и сахури пред да почне дневниот пост, коишто се специфични за месеот на постот Рамаза. Се смета дека со постот телото се прочистува од штетни работи.

Му го честитае месеот на муслиманскиот пост Рамазан на целиот исламски свет и по повод овој месец посакуваме да бидат прифатени покајувањата (тевбите) за сторените гревови.